

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

на општина Новаци

Број 15/19

**Излегува по потреба- 29.10-2019 година.Вторник-Бр.15, година XXIII
.Ж-ска 749014004563010 Депонент Народна банка на Македонија;
E-mail: Novacio@t.mk **Примерок 50 денари****

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за сопствено учество на Општина Новаци во Програмата Општинско-корисна работа „Ранливи категории

1. Објавувам Одлука за сопствено учество на Општина Новаци во Програмата Општинско-корисна работа „Ранливи категории, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-888/1
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019),

Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за сопствено учество на Општина Новаци во Програмата Општинско-корисна работа „Ранливи категории

Член 1

Со ова Одлука се регулира сопственото учество на Општина Новаци во Програмата Општинско-корисна работа „Ранливи категории,„

Општина Новаци ќе учествува со сопствени средства во износ од **57.800,00 денари.**

Член 2

Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-875/4 Совет на општина Новаци
22.10.2019 год. Претседател
НаумчеСмилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на финансиски средсва за престојување на гости (Културно уметничко друштво) од Република Хрватска-општина Дуги Рад

1. Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средсва за престојување на гости (Културно уметничко друштво) од Република Хрватска-општина Дуги Рад, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-888/2
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средсва за престојување на гости (Културно уметничко друштво) од Република Хрватска-општина Дуги Рад

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средсва за престојување на гости (Културно уметничко друштво) од Република Хрватска-општина Дуги Рад, за репрезентација (ручек и други трошоци).

Член 2

Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Средствата ќе се исплатат по достава на фактура.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-875/5
22.10.2019 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение за лица и деца со дијабетес Тип 1 „Искра,,- Битола

1. Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение за лица и деца со дијабетес Тип 1 „Искра,,-Битола, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-888/3
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Здружение за лица и деца со дијабетес Тип 1 „Искра,,-Битола

Член 1

Се **ОДОБРУВААТ** финансиски средства во износ од **20.000,00** денари на Здружение за лица и деца со дијабетес Тип 1 „Искра,,-Битола

Со овие средства да бидат опфатени и децата од општина Новаци.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Член 3

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-875/6
22.10.2019 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за потребите на Месна Заедница с.Старавина

1. Објавувам Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за потребите на Месна Заедница с.Старавина, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-888/4
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување набавка на градежни матерјали за потребите на Месна Заедница с.Старавина

Член 1

СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни матерјали во износ од **20.000,00** денари за потребите на Месна Заедница с.Старавина, за изградба на базен во црквата Пресвета Богородица.

Составен дел на Одлуката е Барањето бр.03-229/2 од 08.10.2019 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Член 3

Градежните матерјали да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-875/7
22.10.2019 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за КУД „Новаци“, Новаци

1. Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средства за КУД „Новаци“, Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци“.

Бр.08-888/5
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019),

Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства за КУД „Новаци“, Новаци

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средства на КУД „Новаци“, Новаци во износ од **35.700,00 денари**, за автобуски превоз и тошоци за кореограф .

Член 2

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Член 3

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 4

Средствата да се префрлат на Ж-сметка:500-1269-03, на име КУД „Новаци“, Новаци со ЕДБ: 4002999140162, при Стопанска Банка Битола.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци“.

Бр.14-875/8
22.10.2019 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Цвета Митревска с.Рапеш

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Цвета Митревска с.Рапеш, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-888/6
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019),

Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Цвета Митревска с.Рапеш

Член 1

На Цвета Митревска с.Рапеш, му се доделува еднократна парична помош во износ од **15.000,00** денари-бруто износ, за трошоци за лекување на неговата ќерка-Анита.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име:
Цвета Митревска,

На Трансакциона
сметка:210501623874236

ЕМБ:
Депонент НЛБ Банка

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-875/9 Совет на општина Новаци
22.10.2019 год. Претседател
Наумче Смилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на финансиски средства на ЦРДР „Бамби,, с.Новаци за набавка на калорифери и панели

1. Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средства на ЦРДР „Бамби,, с.Новаци за набавка на калорифери и панели, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,

Бр.08-888/7
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на ЦРДР „Бамби,, с.Новаци за набавка на калорифери и панели

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средства на ЦРДР „Бамби,, с.Новаци за набавка на 2 калорифери и 2 панели

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Член 3

Калориферите и панелите да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-875/10
22.10.2019 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за давање на согласност на Годишен план за вработување во Јавното Претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена,, Новаци

1. Објавувам Одлука за давање на согласност на Годишен план за вработување во Јавното Претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена,, Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-888/8
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002), член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на согласност на Годишен план за вработување во Јавното Претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена,, Новаци

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишен план за вработување во Јавното Претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена,, Новаци, бр.01-66/2 од 01.10.2019 година

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

Бр.14-875/11
22.10.2019 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Решение за разрешување на старите членови на Комисија за спроведување на постапката за Јавно Приватно Партнерство за модернизација на уличното осветлување во општина Новаци и за именување на нови членови

1. Објавувам Решение за разрешување на старите членови на Комисија за спроведување на постапката за Јавно Приватно Партнерство за модернизација на уличното осветлување во општина Новаци и за именување на нови членови, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-888/9
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 44 и 50 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување на старите членови на Комисија за спроведување на постапката за Јавно

Приватно Партнерство за модернизација на уличното осветлување во општина Новаци и за именување на нови членови

1. СЕ ОДОБРУВА разрешување на старите членови на Комисија за спроведување на постапката за Јавно Приватно Партнерство за модернизација на уличното осветлување во општина Новаци и за именување на нови членови

- СЕ РАЗРЕШУВААТ

1. Стевче Ангелевски-претседател-секретар на општина Новаци
2. Оливера Димитровска-член-вработена во општина Новаци
3. Летка Јовановска-член-вработена во општина Новаци
4. Благој Бежановски-член-вработена во општина Новаци
5. Филип Радевски-член-вработена во општина Новаци

- СЕ ИМЕНУВААТ

1. Филип Радевски-претседател-вработен во општина Новаци
2. Петар Велјановски-вработен во општина Новаци
3. Сања Јовановска-вработена во општина Новаци,
4. Ирена Попоска Талевска-вработена во општина Новаци,
5. Борче Христов-дипломиран економист надворешен консултант

2. Решението влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,“.

Бр.14-875/12 Совет на општина Новаци
22.10.2019 год. Претседател
Наумче Смилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување склучување на Договор на општина Новаци со Јавното Претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена, Новаци, за зимско одржување на локалните патишта и улици во општина Новаци за 2019/2020 година

1. Објавувам Одлука за одобрување склучување на Договор на општина Новаци со Јавното Претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена, Новаци, за зимско одржување на локалните патишта и улици во општина Новаци за 2019/2020 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-888/10
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување склучување на Договор на општина Новаци со Јавното Претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена, Новаци, за зимско одржување на локалните патишта и улици во општина Новаци за 2019/2020 година

Член 1

СЕ ОДОБРУВА склучување на Договор на општина Новаци со Јавното Претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена, Новаци, за зимско одржување на локалните патишта и улици во општина Новаци за 2019/2020 година

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,“).

Бр.14-875/13
22.10.2019 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Лупчо Велјановски с.Долно Агларци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Лупчо Велјановски с.Долно Агларци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„.

Бр.08-888/11
25.10.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019),

Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Лупчо Велјановски с.Долно Агларци

Член 1

На Лупчо Велјановски с.Долно Агларци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **12.000,00** денари-бруто износ, за трошоци за лекување.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име:
Виолета Велјановска-сопруга на Лјупчо,
На Трансакциона
сметка:210501629007670
ЕМБ:
Депонент НЛБ Банка

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-875/14 Совет на општина Новаци
22.10.2019 год. Претседател
Наумче Смилевски

=====

05-623/11 од 25.10.2019

Врз основа на член 112 став 1 и член 99 од Законот за јавни набавки (Службен весник на РСМ бр 24/19), Градоначалникот на Општина Новаци донесе :

О Д Л У К А

за избор на најповолна понуда

1. За најповолна понуда за доделување на договор за јавна набавка по Оглас бр 1/2019 од 15.07.2019 година –отворена постапка со Одлука за јавна набавка бр .05-623/1 од 12.07.2019 година за набавка на Доделување договор за јавно приватно партнерство за реализација на проект Модернизација на Улично осветлување на Општина Новаци –се избира групната понудата на : **Џемдаг Ајдинлатма Санаи Ве Тицарет Аноним Ширкети АД Измир , Турција , Џемдаг Инт ДООЕЛ-Ресен и Елмонд Електро ДОО експорт-импорт Скопје**

2. Договорот за јавна набавка ќе се потпиши по истекот на 10 дена од денот на приемот на оваа одлука од страна на понудувачите кои учествуваа во постапката .

3. Се задолжува Одделението за локален економски развој , комунални дејности , урбанизам и заштита на животната средина , да ја спроведе оваа одлука .

4. Одлуката влегува во сила на денот на донесувањето.

Образложение :

Комисијата за јавни набавки во состав : Филип Радевски - претседател , Сања Јовановска –член и Петар Велјановски–член, Ирена Поповска Талевска -член и Борче Христов-член за набавка на Доделување договор за јавно приватно партнерство за реализација на проект Модернизација на Улично осветлување на Општина Новаци, достави извештај од спроведена постапка. Во извештајот од спроведената постапка е содржан извештајот од извршената евалуација на прифатливите понуди , како и

предлогот за избор на најповолна понуда според критериумот економски најповолна понуда - најниска цена за доделување на договор за јавна набавка содржан во тендерската документација и објавениот оглас бр 1/2019 од 15.07.2019 година . Одговорното лице кај договорниот орган го прифати извештајот на комисијата во кој е содржан и предлогот за избор на најповолна понуда и согласно член 112 од Законот за јавни набавки одлучи како во диспозитивот на оваа одлука . **Правна поука** : Согласно член 143 од Законот за јавни набавки незадоволниот економски оператор во постапка за доделување на договор за јавна набавка може да поднесе жалба до ДКЖЈН во рок од 10 дена од денот на прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката. Приемот на известувањето за избор. по електронски пат преку ЕСЈН . Жалбата истовремено се доставува и до договорниот орган по електронски пат преку ЕСЈН .

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

СОДРЖИНА

Страна

1. Заклучок за објавување Одлука за сопствено учество на Општина Новаци во Програмата Општинско-корисна работа „Ранливи категории
2. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средсва за престојување на гости (Културно уметничко друштво) од Република Хрватска-општина Дуги Рад
3. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение за лица и деца со дијабетес Тип 1 „Искра„-Битола
4. Заклучок за објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за потребите на Месна Заедница с.Старавина
5. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за КУД„Новаци,, Новаци
6. Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Цвета Митревска с.Рапеш
7. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства на ЦРДР „Бамби,, с.Новаци за набавка на калорифери и панели
8. Заклучок за објавување Одлука за давање на согласност на Годишен план за вработување во Јавното Претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена,, Новаци
9. Заклучок за објавување Решение за разрешување на старите членови на Комисија за спроведување на постапката за Јавно Приватно Партнерство за модернизација на уличното осветлување во општина Новаци и за именување на нови членови
10. Заклучок за објавување Одлука за одобрување склучување на Договор на општина Новаци со Јавното Претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена,, Новаци, за зимско одржување на локалните патишта и улици во општина Новаци за 2019/2020 година
11. Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Лупчо Велјановски с.Долно Агларци
-Одлука за избор на најповолна одлука.

Издавач: Совет на општина Новаци:

Редакција:

Ангелевски Стевче-одговорен уредник

Редакциски одбор:

Момоковски Ристе

Јовановска Летка

Печати: Совет на општина Новаци

Тираж: 20 примероци